



ОКТА АД – Скопје, дел од Групацјата Хеленик Петролеум и најголем снабдувач на горива во земјата, преку својот партнер ЕСИ (Employment Services International) бара:

### **Референт за обработка на нарачки во сектор Услуга на клиенти**

#### **РАБОТНИ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:**

- ✓ Отварање налози за утовар
- ✓ Проверка на финансиската состојба на купувачот
- ✓ Изготвување на документи за извоз и реекспорт
- ✓ Изготвување на листа на автоцистерни (конвој) наменети за извоз
- ✓ Изготвување на испратници и изјави за сообразност при директна испорака
- ✓ Скенирање и испраќање на сите подготвени документи за директни испораки и реекспорт до клиентите и шпедитерите
- ✓ Контакти со клиенти
- ✓ Достава на документи во рамки на ОКТА
- ✓ Извршување на други задачи во доменот на стручната квалификација.

#### **ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:**

- ✓ Минимум ССС (средна стручна спрема) - предност ќе има имаат кандидати од економски насоки
- ✓ Работното искуство не е предуслов,
- ✓ Претходно работно искуство со слична проблематика, работа со SAP информациски систем ќе се смета за предност
- ✓ Активно познавање на англиски јазик
- ✓ Одлично познавање на MS Office пакетот
- ✓ Б-категија возачка дозвола

#### **ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ**

- ✓ Комуникациски вештини
- ✓ Мобилност, ориентираност кон тимска работа
- ✓ Вештина за управување со време
- ✓ Организациски вештини, одговорност и иницијативност
- ✓ Нумерички вештини
- ✓ Доверливост, чесност, лојалност
- ✓ Објективност, непристрасност

**НУДИМЕ:**

- ✓ Работа во позитивна работна средина
- ✓ Интерна обука со постојан надзор од менаџерот на секторот
- ✓ Конкурентна нето плата
- ✓ Работно време: 08 – 16ч; По потреба се оди во две смени 07 – 15ч и 15 – 23ч
- ✓ Организиран превоз од компанијата, до и од работно место
- ✓ Организирана исхрана од компанијата
- ✓ Други бенефиции согласно политиките на компанијата.

Доколку ги исполнувате наведените критериуми, своите биографии испратете ги на [rabota@esi.mk](mailto:rabota@esi.mk) и наведете ја позицијата за која аплицирате.

**Апликациите ќе се прифаќаат до 29.06.2022.**

Дополнителни контакти во врска со огласот:

ЕСИ (Employment Services International)

ул. Костурски херои 62/1,1000 Скопје

Т: +389 2 3246-899, Ф: +389 2 3246-897

[rabota@esi.mk](mailto:rabota@esi.mk), [www.esi.mk](http://www.esi.mk)